



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ ФЕДЕРАТИВЕН РЕПУБЛИКАН СРБИЈА

1967
 Београд, 8. новембра 1967.
 Милана Ракића
 бр. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, едномо на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Огласен според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за вистајлата, посебни издања и огласен 006-3-131-3

Среда, 8 ноември 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,90 (90) дина. — Претплата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

587.

Врз основа на членот 89 ст. 1 и 3 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67), сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Минималните технички услови пропишани со овој правилник се применуваат на изградбата на станови во потесни градежни реони на градови и населби од градски карактер.

Минималните технички услови пропишани со овој правилник се применуваат на изградбата на станови и на комунално опремено земјиште надвор од потесни градежни реони од ставот 1 на овој член за кое, во смисла на Основниот закон за придонесот за користење градско земјиште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 23/67), со одлука на општинското собрание е определено да се смета за градско земјиште.

Одредбите на овој правилник не се применуваат на изградба на станбени згради за привремен престој (викенд-куќи и сл.) што се изградуваат на делови од земјиштето од ст. 1 и 2 на овој член, кои со урбанистичкиот план односно со акт што го заменува урбанистичкиот план се предвидени за изградба на такви згради, ако со одлука на општинското собрание не е определено поинаку.

II. МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ

1. Простории на стан

Член 2

Стан образува целина и мора да има најмалку: претпростор, соба, простор за приготвување храна и простор за одржување на личната хигиена вклучувајќи го и клозетот.

Во зграда што нема централно греење стан мора да има и простор за сместување на гориво, кој може да биде издвоен од целината на станот.

Во населба односно дел од населба во која не постои водоводна мрежа клозетот може да се издвои од целината на станот.

Во стан со една соба просторот за приготвување храна мора да биде одвоен од собата.

По исклучок од ставот 1 на овој член, гарсонiera не мора да ги има сите простори на стан наведени во тој став.

2. Големина на стан

Член 3

Стан мора да има најмалку една соба чија површина на подот не може да биде помала од 12 m².

Во стан со две соби површината на подот на втората соба не може да биде помала од 6 m².

Во стан со три или повеќе соби површината на подот на третата соба односно површината на подот на секоја од другите соби не може да биде помала од 5 m².

Член 4

Височината на простории во стан, мерена од завршениот под до завршениот плафон (светла височина), не може да биде помала од 2,40 m.

Ако плафон на просторија во стан не е водорамен, светлата височина на најнискиот дел на таква просторија не може да биде помала од 2,20 m. Ако просторија се наоѓа на таван од зграда со стрм покрив, светлата височина на најнискиот дел на таква просторија не може да биде помала од 1,50 m.

Светлата височина на визбина просторија за складирање мора да изнесува најмалку 2,10 m.

Член 5

Широчината на соба не може да биде помала од половината на должината на собата.

Димензијата на соба од внатрешниот раб на надворешниот фасаден ѕид до внатрешниот раб на спротивниот ѕид (длабочина) не може да биде поголема од две и пол светли височини на собата. Ако собата служи за минувалиште во други простории на станот, длабочината на таква соба може да се зголеми за 1 m.

3. Простор за приготвување храна

Член 6

Големината на просторот за приготвување храна (кујна) мора да биде таква што да обезбедува употреба на кујнската опрема предвидена за приготвување и варење храна и за миење садови.

Кујната на стан во зграда што има водоводна и канализациона мрежа мора да има вграден кујнски мјалник со довод и одвод на вода.

4. Простор за одржување на личната хигиена

Член 7

Големината на просторот за одржување на личната хигиена мора да биде таква што да обезбедува употреба на опремата предвидена за одржување на личната хигиена.

Во стан што се гради во населба или во дел од населба во која постои водоводна мрежа, односно во населба или во дел од населба во која не постои водоводна мрежа но се предвидува изградба на водоводна мрежа во рок од 5 години од денот на почетокот на градењето на станот, просторот за одржување на личната хигиена мора да има место за точење со одвод на вода.

Стан што е предвиден за шест или повеќе легла мора да има клозет во посебна просторија чиј под има димензии најмалку 0,80 × 1,20 m.

Просторија за одржување на личната хигиена (бања, клозет и сл.) што нема прозорец или сличен отвор, мора да има канал за проветрување, како и вештачко осветление.

Бојлер за бања може да биде вграден само во таа просторија.

Подот на простор за одржување на личната хигиена мора да биде изграден така што да спречува навлегување на вода.

5. Материјали, елементи и конструкции

Член 8

Материјалите, елементите и конструкциите што се употребуваат за градење на згради, мораат да имаат доволен степен на сигурност и отпорност спрема дејството на сите сили и влијанија на кои можат да бидат изложени.

Изградбата на зграда мора да биде таква што под услови на нормално одржување на зградата да обезбеди трајност на зградата за време од најмалку 60 години.

Трајноста на зграда изградена од лесна конструкција се утврдува со атест на стручна организација регистрирана за вршење такви дејности.

6. Обработка на површини

Член 9

Надворешната површина на обемните сидови на зграда мораат да бидат отпорни спрема влијание и дејство на атмосферилни.

Подовите во стан мораат да бидат отпорни спрема абене и хемиско дејство на средства за одржување чистота. Подовите на соби за дневен престој и за спиење мораат најмалку да им одговараат на топлотните карактеристики за полупотли подови.

Површините на сидовите покрај местата за точење мораат да бидат обработени така што да спречуваат навлегување вода во сид.

7. Врати и прозорци

Член 10

Димензиите на отворите за врати и прозорци во зграда мораат да им одговараат на важечките југословенски стандарди.

Вратите и прозорците мораат нормално да застинеат.

Балконските врати и надворешните прозорци мораат да бидат изработени така што да не пропуштаат удирен дожд.

Застаклената површина на прозорците мора да биде пристапна за перење од обете страни.

Квалитетот на површинската заштита на вратите и прозорците мора најмалку да му одговара на квалитетот на заштитата што се постигнува со две заштитни премачкувања.

Влезните врати во стан мораат да имаат светла широчина од најмалку 0,80 m и мораат да бидат снабдени со сигурносна брава. Бравите за влезните врати во станови на една зграда мораат да бидат снабдени со различни клучеви.

8. Огради и парапети

Член 11

Сите прозорци чиј парапет е понизок од 0,90 m, мерено од нивото на завршениот под, освен прозорците во приземје и прозорците што гледаат на балкони, тераси или галерии, мораат да имаат додатна заштитна ограда чиј горни раб (ракофат) се наоѓа на височина од најмалку 0,90 m над завршениот под.

Оградата на балкон, тераса или галерија мора да има височина од најмалку 1 m, мерено од завршениот под до горниот раб на оградата. Ако широчината на горниот раб на ограда е поголема од 0,50 m, височината на ограда може да биде и помала од 1 m, но не помала од 0,80 m.

Отворите на парапет односно на ограда ако не е полна, мораат да бидат такви низ нив да не може да помине предмет со пречник поголем од 14 cm.

9. Столбиште

Член 12

Во зграда со заедничко столбиште светлата широчина на столбишниот крак, подесот и минувашиштето до становите не смее да биде помала од 1,10 m.

Од влезот во зградата до една од просториите на стан мора да се обезбеди слободен простор за несмеќавано носење носила односно предмети во големина $2,00 \times 0,50 \times 0,60$ m.

Сите скалила во столбишниот крак мораат да бидат од иста височина и иста широчина на газалиштето.

Влезната врата на повеќекатна зграда мора да биде одремена со повикувачко своно.

Зграда со два или повеќе ката мора да биде снабдена со сандачиња за писма, сместени во заедничкиот влез на зградата.

10. Дигалка за лица (лифт)

Член 13

Во зграда со приземје и со повеќе од четири ката мора да се изгради простор за вградување лифт.

Во зграда со приземје и со повеќе од осум ката мора да се изгради простор за вградување два лифта.

11. Водовод

Член 14

Во зграда што се гради во населба или во дел од населба во која постои водоводна мрежа, односно во населба или дел од населба во која не постои водоводна мрежа но се предвидува изградба на водоводна мрежа во рок од 5 години од денот на почетокот на градењето, станот мора да има најмалку две места за точење и одвод на вода.

По исклучок од ставот 1 на овој член, гарсоние-ра мора да има најмалку едно место за точење со одвод на вода.

Уредот за снабдување со вода односно изворот за снабдување со вода мора да биде обезбеден од загадување и смрзување.

Водоводната мрежа во стан мора да ги исполнува сите услови предвидени за приклучување на соодветниот систем за снабдување со вода.

12. Канализација

Член 15

Во зграда што се гради во населба или во дел од населба во која постои водоводна мрежа, станот мора да има вградена канализациона мрежа и соодветен одвод за отпадни води.

Во зграда што се гради во населба или во дел од населба која не постои водоводна мрежа но се предвидува изградба на водоводна мрежа во рок од пет години од денот на почетокот на градењето на зградата, станот мора да има вградена канализациона мрежа.

13. Електроинсталација

Член 16

Во зграда што се гради во населба или во дел од населба во која постои електрична мрежа, односно во населба или во дел од населба во која не постои електрична мрежа но се предвидува изградба на електрична мрежа во рок од 5 години од денот на почетокот на градењето на зградата, станот мора да има вградена електрична инсталација.

14. Греење

Член 17

При изградбата на стан мора да се обезбеди можност за загревање на станот на безбеден начин.

Станот мора да има најмалку еден приклучок на опачкиот канал кој мора да им одговара на барањата на топлотната техника.

15. Изнесување на губре**Член 18**

Зграда со повеќе од осум станови мора на погодно место во приземје да има простор за сместување канти за губре.

Зграда со приземје и со повеќе од седум ката мора да биде опремена со канал за губре односно со соодветен уред. Таква зграда мора да има посебен простор со уред за прифаќање на губре, со вентилација, со место за точење и место за одвод на вода.

16. Природно осветление**Член 19**

Собите и кујните во стан мораат да се осветлуваат непосредно преку еден или повеќе прозорци или балконски врати. Вкупната застаклена површина на тие отвори мора да изнесува најмалку една седмина од површината на подот односно просторијата, при што не се земаат предвид застаклените површини до височина од 0,50 m над завршениот под.

17. Заштита од влага**Член 20**

Сите простории на зграда, без оглед на нивната намена, мораат да бидат трајно заштитени од навлегување влага во хоризонтален и вертикален правец, како и од навлегување атмосферски и подземни води.

Подовите на станбени простории што се изградуваат на подрачје на плавни води мораат да се постават најмалку на 0,50 m над највисокото ниво на тие води.

18. Топлотна заштита**Член 21**

До донесувањето на технички прописи за топлотна изолација на зградите, коефициентот на топлотното поминување за обемните ѕидови на згради не може да биде поголем од:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1,54 Kcal/m ² h°C | за I климатска зона |
| 1,33 „ | за II „ |
| 1,18 „ | за III „ |

При определувањето на коефициентот од ставот 1 на овој член мора да се води сметка за летната и зимската акумулација на топлината, за дифузијата на парата и за отпорноста на конструкцијата и споевите на конструкцијата спрема навлегување на воздух.

За меѓукатни конструкции и рамни покриви на зграда коефициентот на топлотното поминување не може да биде поголем од 1,12 Kcal/m²h°C за две климатски зони.

19. Заштита од бука**Член 22**

До донесувањето на технички прописи за звучна изолација на згради, меѓукатните конструкции и ѕидовите помеѓу два соседна стана мораат да бидат изградени така што да обезбедат звучна изолација од најмалку 45 dB за звук што се пренесува со воздухот во подрачјето на средните фреквенции (500 до 1000 херца), односно звучна изолација што се постигнува со грубо изградена бетонска меѓукатна конструкција во тежина најмалку 300 kg/m², односно звучна изолација што се постигнува со ѕид од полна тула во тежина најмалку 300 kg/m², измалтерисани од двете страни.

20. Заштита од пожар**Член 23**

Зградите мораат да бидат заштитени од пожар според важечките прописи.

21. Заштита од снег**Член 24**

На покривите од згради во II и III климатска зона, чиј наклон на покривот е поголем од 25°, мо-

раат да се постават снегобрани, ако покрај такви згради се наоѓа уличен тротоар.

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 25**

Одредбите на овој правилник се однесуваат на изградбата на станови чие градење започнува по 1 март 1968 година.

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3950

19 октомври 1967 година

Белград

Сојузен секретар

за стопанство,

др **Боривоје Јелиќ, с. р.**

588.

Врз основа на членот 11 од Основниот закон за прометот на запаливи течности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ДРЖЕЊЕ МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ****Член 1**

Државните органи, работните и други организации и поединци, што користат масло за горење должни се при сместувањето и држењето масло за горење да се придржуваат кон одредбите на Техничките прописи за сместување и држење масло за горење, што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Техничките прописи од ставот 1 на овој член не се однесуваат на сместување и држење масло за горење во технолошкиот процес на производството, преработката и прометот на нафта и нафтини деривати.

Член 2

Државните органи и работните и други организации се должни во постојните складишта за сместување масло за горење да спроведат мерки на обезбедување предвидени со одредбите на овој правилник во рок од две години од денот на неговото влегување во сила.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 223-83/27

28 октомври 1967 година

Белград

Сојузен секретар

за внатрешни работи,

Радован Стијачиќ, с. р.**ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ****ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ДРЖЕЊЕ МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ****1 ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1 Како масло за горење во смисла на овие Технички прописи се сметаат смесите на јагленоводород добиени со преработка на сурова нафта, јаглен и шкрилци и други производи од овие суровини што имаат точка на палење над 40°C.

- 1.2 Одредбите на овие Технички прописи се однесуваат на сместување и држење:
- масло за горење во домаќинства и деловни и други простории екстра лесно (LD-EL) JUS B.H2.432 (во понатамошниот текст: масло за домаќинство) и дизел-гориво лесно (D2) JUS B.H2.411 (во понатамошниот текст: дизел-гориво (D2)).
 - масло за горење за централни греења и погонски потреби:
 - дизел-гориво, лесно (D2) JUS B.H2.411;
 - масло за домаќинство, екстра лесно (LD-EL) JUS B.H2.432;
 - масло за горење, специјално JUS B.H2.430;
 - масло за горење, лесно JUS B.H2.440;
 - масло за горење, средно (L6B) JUS B.H2.441;
 - масло за горење, тешко JUS B.H2.442.
 (Масла: специјално, лесно, средно и тешко — во понатамошниот текст: масло за горење)
- 2 МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО
- 2.1 Масло за домаќинство мора да се држи:
- во садови со волумен до 25 литра, од нескршлив и за масло непропусен материјал;
 - во бочви со волумен до 200 литра, од челичен лим или на него соодветен материјал;
 - во резервоари од челичен лим или друг соодветен материјал.
- 2.11 Садовите од точката 2.1 на овие прописи смеат да се полнат најмногу до 95% од нивниот волумен.
- 2.2 СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО ВО СТАНБЕНИ ПРОСТОРИИ
- 2.21 Масло за домаќинство не смее да се сместува во заеднички простории, минувалишта, столбишта, ходници, ниту во ненастанети тавански простории.
- 2.22 Во простории на еден стан смее да се држи до 50 литра масло за домаќинство, и тоа во садови со волумен до најмногу 25 литра.
- 2.23 Садовите со масло за домаќинство не смеат да се сместуваат на места што се изложени на директно влијание од извори на топлина.
- 2.3 СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО ВО ВИЗБИ И ПРИЗЕМЈА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
- 2.31 Во визбени простории на станбени згради односно во простории на приземја што несе наменети за живеење смее да се држи најмногу до 200 литра масло за домаќинство по еден стан.
- 2.311 Вкупната количина на масло за домаќинство за греење на една станбена зграда со едно столбиште не смее да биде поголема од 2.000 литра, а кај станбени згради со повеќе столбишта (блок) — не смее да биде поголема од 2.000 литра по секое столбиште
- 2.32 Количините на масло од 50 до 200 литра по стан мораат да се складираат во засебни простории што се одделени со полни ѕидови изградени од незапалив материјал, а вратите на тие простории мораат да бидат однатре заштитени со огноотпорен материјал.
- 2.321 Огноотпорноста на складишните простории, вклучувајќи ја и нивната врата, мора да изнесува два часа.
- 2.33 Подот на складишните простории од точката 2.31 на овие прописи мора да биде изграден од незапалив и за масло непропусен материјал.
- 2.34 Просториите во кои се држи масло за домаќинство не смеат да имаат отвори за чистење опаци и отвори споевни со јавната канализација.
- 2.35 Просторијата во која се држи сад со масло за домаќинство мора да има праг од толкава височина што маслото, во случај на истурување, да не се разлива надвор од просторијата. Ако просторијата нема таков праг, садот со масло за домаќинство мора да има простор за прифаќање, на пример: бетонски базен, метална тава или сличен сад што може да ја прими содржината на сите садови поголемена за 10% од волуменот.
- 2.36 Во просториите каде е сместено масло за домаќинство не смеат да се држат лесно запаливи, експлозивни и други опасни материи.
- 2.37 Просториите за сместување масло за домаќинство мораат да имаат отвори за проветрување, заштитени со метална мрежа изработена од негросна жица со 33 окца на cm^2 .
- 2.4 СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО ВО ПРОСТОРИИ НА СЛОБОДНО СТОЕЧКИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ СО НАЈМНОГУ ЧЕТИРИ СТАНА
- 2.41 Во визбени простории на слободно стоечки станбени згради со најмногу четири стана односно во нивни простории на приземје што не се наменети за живеење смее да се држи до 500 литра масло за домаќинство за еден стан — во садови, бочви или резервоари.
- 2.42 Бочвите и резервоарите со масло за домаќинство мораат да имаат соодветни уреди за полнење и празнење, а резервоарите мораат да бидат зацврстени.
- 2.43 Просториите за сместување масло за домаќинство од точката 2.41 на овие прописи мораат да бидат изградени во согласност со одредбите на точ. 2.32 до 2.37 на овие прописи.
- 2.5 СКЛАДИШТА ЗА СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО НАДВОР ОД СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
- 2.51 Во складишта надвор од станбени згради смее да се држи во одвоени простории до 1.000 литра масло за домаќинство за еден стан. Оваа количина мора да се држи во бочви со волумен до 200 литра или во резервоари.
- 2.511 Поголеми количини масло за домаќинство за еден стан можат да се држат во складишта надвор од станбените згради под условите предвидени во точ. 3.2 до 3.46 на овие прописи.
- 2.52 Просториите за сместување на масло за домаќинство надвор од станбени згради од точката 2.51 на овие прописи мораат да бидат оддалечени од сите други надземни згради најмалку 5 метра.
- 2.522 Просториите од точката 2.52 на овие прописи мораат да ги исполнуваат условите предвидени со точ. 2.32 до 2.37 на овие прописи.
- 2.53 Резервоари за сместување масло за домаќинство со волумен до 1.000 литра мораат да имаат:
 - приклучок за полнење и празнење, со соодветни делови за затворање или со капа;
 - оддивна цевка, што мора да биде изведена во надворешниот слободен простор на височина од најмалку 2,5 метра од нивото на теренот. Горниот отвор на оддивната цевка мора да биде заштитен со метална мрежичка (точка 2.37).
 Резервоарите мораат да бидат изработени од челичен лим во дебелина од најмалку 2 mm или од друг соодветен материјал.
- 2.531 Резервоарите со волумен над 1.000 литра мораат да ѝ одговараат на одредбата од точката 2.51 на овие прописи.

- 2.6 СМЕСТУВАЊЕ ДИЗЕЛ-ГОРИВО D2 ЗА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, УСТАНОВИ И ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ**
- 2.61 Дизел-гориво D2 за деловни простории, установи и занаетчиски дукани се сместува според одредбите на точ. 2.1 до 2.531 на овие прописи, со тоа што една нивна просторија во сè се изедначува со еден стан.
- 2.62 Садови со дизел-гориво D2 мораат да се сместуваат надвор од просториите што се греат
- 3 МАСЛА ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ГРЕЕЊА И ПОГОНСКИ ПОТРЕБИ**
- 3.1 РЕЗЕРВОАРИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ГРЕЕЊА И ПОГОНСКИ ПОТРЕБИ
- 3.11 Според намената резервоарите за сместување масло за гореење за централни греења и погонски потреби се делат на: складишни и погонски (дневни).
- 3.12 Складишни резервоари можат да бидат:
- а) вкопани;
 - б) полувкопани;
 - в) надземни;
 - г) во посебни за таа цел изградени објекти;
 - д) во зграда на потрошувач.
- 3.2 ВКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 3.21 Вкопани резервоари се поставуваат така што горниот раб на резервоарот да е еден метар под површината на земјиштето, оддалечена хоризонтално најмалку 2 метра од надворешниот ѕид на зградата во која се троши горивото, од соседниот објект, водоводот и гасоводот.
- 3.211 При складирањето масло за домаќинство и дизел-гориво D2, оддалеченоста на резервоарот од наведените објекти, освен од објектите што го трошат, се зголемува на 4 метра, со тоа овие резервоари да не можат да бидат од поголем волумен од 1.000 m³.
- 3.22 Ако вкопан резервоар се поставува на место над кое се врши сообраќај со возила, покривката над резервоарот мора да ја има потребната носивост утврдена со претсметка.
- 3.23 Меѓусебната оддалеченост на плаштовите на резервоарите мора да изнесува најмалку 70 cm.
- 3.24 Резервоарите се поставуваат со надолжен пад од 1% спрема отворот за испуштање.
- 3.25 Резервоарите се изградуваат од челичен лим во дебелина од најмалку 5 mm или од друг соодветен материјал.
- 3.251 Резервоарите мораат да имаат:
- а) отвор за влегување, со пречник од најмалку 50 cm, со капак што затвора непропусно;
 - б) одливна цевка, со внатрешен пречник од најмалку 38 mm, изведена над нивото на околниот терен на најмалку 2,5 метра височина. Завршетокот на одливната цевка мора да биде заштитен со метална мрежичка (точка 2.37) и оддалечена од отворите на зградата (врати, прозорци) најмалку 1,5 метар;
 - в) приклучок за полнење на резервоарот, со капак или капа со навој;
 - г) приклучок за празнење на резервоарот, со капак;
 - д) систем за отстранување на талог;
 - ѓ) уред за мерење на количината или нивото на масло во резервоарот;
 - е) систем за контрола на евентуално пропуштање на резервоарот, каде постои опасност од загадување на водоводните слоеви,
- 3.26 Отвори на ѕид на зграда во која се троши горивото, а низ кои отвори минуваат цевоводи, мораат да бидат изведени непропусно за масло.
- 3.27 Пред вкопувањето и изолирањето инвеститорот мора комисијски да го испита резервоарот и инсталациите со воден притисок од 1 до 2 kp/cm² на непропусност. Записникот за испитувањето на резервоарот со воден притисок го чува инвеститорот до повторното испитување кога за тоа ќе се укаже потреба.
- 3.271 Пред вкопување резервоарот мора прописно да се изолира против рфосување.
- 3.272 На терени каде постои подземна вода на длабочина на вкопот, резервоарите мораат да се обезбедат од притисок.
- 3.3 ПОЛУВКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ**
- 3.31 Полувкопан резервоар е складишен резервоар чија оска се наоѓа надвор од нивото или нешто под нивото на околниот земјиште.
- 3.32 Над горниот плашт на полувкопан резервоар мора да има најмалку 1 метар дебел слој земја или друг материјал што дава соодветна изолација (заштита).
- 3.33 Одредбите на точ. 3.21 до 3.272 на овие прописи се однесуваат и на полувкопаните резервоари.
- 3.4 НАДЗЕМНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ**
- 3.41 Надземните складишни резервоари се изработуваат од челичен лим или друг соодветен материјал, а можат да се постават во лежечка или стоечка положба.
- 3.42 Надземен резервоар односно група резервоари за масло за гореење се поставува најмалку на оддалеченост од објектите на корисниците што не ги трошат непосредно овие горива:
- а) резервоари со вкупен волумен до 2000 m³ — на оддалеченост од 5 метра;
 - б) резервоари со над 200 до 500 m³ — на оддалеченост од 8 метра;
 - в) резервоари со над 500 m³ — на оддалеченост од 10 метра.
- Во случај на складирање масло за домаќинство и дизел-гориво D2, оддалеченостите од оваа точка се зголемуваат за 100%.
- 3.421 Од објектите на котларници на индустриски потрошувачи што непосредно користат масло за гореење, оддалеченоста не смее да биде помала од 2 метра за резервоари со волумен до 200 m³, и не помала од 5 метра за резервоари со волумен над 200 m³, а при користењето масло за домаќинство и дизел-гориво D2, оддалеченоста се зголемува за 50%.
- 3.43 Минималните меѓусебни оддалечености помеѓу плаштовите на надземните лежечки резервоари мораат да изнесуваат:
- а) 0,7 метра за резервоари со волумен до 50 m³;
 - б) 1 метар за резервоари со поединечни волумени над 50 до 100 m³.
- 3.431 Минималните меѓусебни оддалечености помеѓу плаштовите на надземните вертикални резервоари мораат да изнесуваат:
- а) 1 метар за резервоари со поединечни волумени до 100 m³;
 - б) 6 метра за резервоари со поединечни волумени над 100 до 3.000 m³;
 - в) 15 метра за резервоари со поединечни волумени над 3.000 m³.

- 3.432 Оддалеченостите од точ. 3.43 и 3.431 на овие прописи се однесуваат на резервоарите во кои е сместено масло за горење, масло за домаќинство и дизел-гориво D2.
- 3.433 Ако во една група резервоари се наоѓаат резервоари со различни волумени, оддалеченостите се определуваат според оддалеченоста што се бара за поголеми резервоари.
- 3.44 Надземно поставени поединечни резервоари или групи резервоари со волумен над 100 m³ мораат да имаат заштитен базен, изработен од набиена земја или бетон од соодветна цврстина и непропусност.
- 3.441 Резервоар односно група резервоари со вкопен волумен до 3.000 m³ можат да се сместуваат во рамките на ист заштитен базен.
- 3.442 Резервоар со волумен над 3.000 m³ мора да има сопствен заштитен базен.
- 3.443 Волуменот на заштитен базен мора да биде толкав што да може да ја прими:
— целокупната содржина на еден резервоар;
— 80% од содржината на два резервоара во ист базен;
— 70% од содржината на три резервоара во ист базен;
— 60% од содржината на четири или повеќе резервоари во ист базен.
- 3.45 Резервоари што се поставуваат над земјата мораат да имаат:
- а) отвор за влегување во резервоарот, со пречник од најмалку 50 cm, со капак што затвора непропусно, со тоа што сточки надземни резервоари мораат да имаат два вакви отвори, еден на плаштот а другиот на покривот;
 - б) оддивна цевка на резервоарот изведена најмалку на 2,5 метра над нивото на околниот терен. Оддивните цевки на резервоари со масло за горење мораат да бидат од соодветен пречник, а отворот мора да биде заштитен со метална мрежичка (точка 2.37). Резервоарите со масло за домаќинство и дизел-гориво D2 мораат да имаат пропишан вентил за дишење;
 - в) приклучок за полнење на резервоарот, со капак;
 - г) приклучок за празнење на резервоарот, со капак;
 - д) приклучок за испуштање на талог, со капак;
 - ѓ) уред за мерење количината или нивото на масло во резервоарот
- 3.46 Отворите на цевоводи низ насип на базен, сидовите на пумпната кука и на котларница мораат да бидат изведени непропусно за масло.
- 3.5 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ ВО ПОСЕБНО ЗА ТАА ЦЕЛ ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ
- 3.51 Складишни резервоари можат да се сместуваат и во објекти посебно изградени за таа цел над земјата, спуштени во земјата или под земјата. Овие објекти мораат да бидат изградени од незапалив материјал.
- 3.52 Отпорноста спрема огин на објектите наведени во точката 3.51 на овие прописи, во кои се сместуваат складишни резервоари мора да изнесува најмалку 6 часа, вклучувајќи ја тука и вратата.
- 3.53 Објектите од точката 3.51 на овие прописи изградени над земјата или спуштени во земјата — за сместување масло за домаќинство и дизел-гориво D2, мораат да бидат оддалечени од други објекти најмалку 3 метра — со резервоарите со волумен до 200 m³, а со резервоарите со волумен над 200 m³ — 5 метра. При складирањето масло за горење во овие објекти оддалеченоста се намалува најмалку на 1 метар.
- 3.531 Подземните објекти од точката 3.51 на овие прописи мораат да бидат оддалечени од други објекти најмалку 1 метар — со резервоарите со волумен до 500 m³, а 3 метра — со резервоарите со волумен над 500 m³ без оглед дали во нив е сместено масло за домаќинство, дизел-гориво D2 или масло за горење.
- 3.532 Подземни објекти се објекти чиј горни раб е во нивото или под нивото на околиното земјиште.
- 3.533 Ако објектите од точката 3.531 на овие прописи се изградени на место над кое се врши сообраќај на возила, конструкцијата на објектот мора да има потребна носивост утврдена со претсметка.
- 3.54 Објектите од точката 3.51 на овие прописи можат да бидат во состав на котларница односно покрај котларница, но во тој случај просторот на котларницата од просторот на складиштето мора да биде одвоен со огноотпорен ѕид и врати на височина на нивото на излебот.
- 3.55 Просторот во кој се сместени резервоари мора да има соодветно проветрување.
- 3.56 Резервоари сместени во објект, мораат да им одговараат на условите определени за складишни резервоари вкопани вземја (точ. 3.21 до 3.272) и складишни резервоари поставени над земја (точ. 3.45 и 3.46), со тоа што оддивната цевка мора да биде изведена надвор од објектот.
- 3.6 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ ВО ЗГРАДИ НА ПОТРОШУВАЧИ
- 3.61 Складишни резервоари можат да се сместат во зграда на потрошувач само ако не постои можност за поставување на резервоарите на некој друг начин предвиден во точката 3.12 на овие прописи.
- 3.62 Вкупниот волумен на резервоарите сместени во зграда на потрошувач не смее да биде поголем од 30 m³ масло за домаќинство и дизел-гориво D2, или од 100 m³ масло за горење.
- 3.63 Просторија во која е сместен резервоар мора да има директен излез во слободниот простор и да биде противпожарно одделена хоризонтално и вертикално од сите соседни простории и од котларницата, а изградена според одредбите на точ. 3.52 и 3.54 на овие прописи.
- 3.631 Просториите за сместување резервоари мораат да бидат изградени според одредбите на точ. 2.33 до 2.37 на овие прописи.
- 3.632 Отворот во ѕид низ кој минуваат цевоводи од складишниот простор во котларницата, мора да биде изведен непропусно за масло.
- 3.633 Просторијата во која се сместени резервоари мора да има проветрување.
- 3.64 Резервоарите треба да се сместат, ако е тоа можно, во простории што гледаат на улица или двор.
- 3.65 Резервоарите мораат да имаат:
- а) отвор за влегување во резервоарот, со пречник од најмалку 50 cm, со капак кој затвора непропусно;
 - б) оддивна цевка од соодветен пречник, изведена надвор од зградата, најмалку 2,5 метра над нивото на околиното земјиште, чиј отвор мора да биде заштитен со мрежичка односно со вентил за дишење кај масло за домаќинство и дизел-гориво D2 и оддалечен од отворите на зградата (врати, прозорци) најмалку 1,5 метра;
 - в) приклучок за полнење на резервоарот, со капа или капак, кој е сместен во лимен заклучан орман на зградата или во окно;
 - г) приклучок за празнење на резервоарот, со капак;

- д) приклучок за испуштање на талог, со ка-пак;
- ѓ) уред за мерење на количината или нивото на масло во резервоарот.

3.7 ПОГОНСКИ РЕЗЕРВОАРИ

- 3.71 Погонски (дневни) резервоари можат да се сместат во просторијата на котларница.
- 3.72 Волуменот на погонските резервоари не смее да биде поголем од дневната потрошувачка, а најголема до 2.000 литра во котларниците наведени во одредбите на точката 3.6 на овие прописи, а во котларниците надвор од објектот — до 5.000 литра.
- 3.73 Во индустриски објекти можат да се постават повеќе погонски резервоари во иста просторија, со тоа што секоја поединечно да не може да има волумен поголем од 1.000 литра.
- 3.74 Кај потрошувачи со помала потрошувачка (хотелски и болнички кујни, занаетчиски објекти, лаборатории и др.) може да се смести погонски резервоар за повеќедневна потрошувачка, а најмногу со волумен до 500 литра.
- 3.75 Погонските резервоари се испитуваат според точката 3.27 на овие прописи и мораат да имаат:
 - а) оддивна цевка од соодветен пречник, изведена надвор од зградата најмалку на 2,5 метра над околното земјиште, чиј отвор мора да биде заштитен со метална мрежичка;
 - б) уред што спречува прелевање

4 МЕРКИ НА СИГУРНОСТ

- 4.1 Масло за горење може да се загрева до температура што е 20°C под точката на запаливоста, а маслата чија точка на запаливост преминува 100°C можат да се загреваат најмногу до 80°C.
- 4.11 За да се спречи загревање на масло за горење над температурите наведени во точката 4.1 на овие прописи мораат да се постават автоматски регулатори на температурата или термостати со звучно предупредување.
- 4.12 Не е дозволено загревање на масло за горење со отворен пламен.
- 4.2 Погонските пумпи за гориво можат да се сместат одвоено од складишниот простор на маслото за горење, или во складишен простор — со соодветни сигурносни уреди.
- 4.3 За почетно гаснење пожар мораат:
 - а) ако во складиште има од 1.000 до 5.000 литра масло за домаќинство или дизел-гориво D2, на згодно место да се постават два рачна апарата за гаснење пожар со сув прав, тип „S-6“;
 - б) ако во складиштето има над 5.000 до 30.000 литра масло за домаќинство или дизел-гориво D2, на згодно место да се постават два рачна апарата за гаснење со сув прав, тип „S-9“;
 - в) ако во складиштето има над 30.000 до 100.000 литра масло за домаќинство или дизел-гориво D2, на згодно место да се постави најмалку еден апарат за гаснење пожар со сув прав, тип „S-50“.
- 4.31 Надземни резервоари со волумен од 100.000 до 300.000 литра масло за домаќинство или дизел-гориво D2 мораат да имаат два апарата од типот „S-50“, а надземни резервоари со волумен над 300.000 литра масло за домаќинство или дизел-гориво D2 мораат да имаат соодветен систем за гаснење пожар и хидрантска мрежа.
- 4.4 Во котларница и други погони мора да биде поставен најмалку по еден рачен апарат за почетно гаснење на пожар со сув прав, тип „S-6“, сандак со песок во содржина до 0,25 m³ со лопата и соодветен хидрант.

589.

Врз основа на членот 37 од Основниот закон за хидрометеоролошката служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА РАБОТАТА И ИНСТРУМЕНТАЛНАТА ОПРЕМА НА МЕТЕОРОЛОШКИТЕ СТАНИЦИ И ДРУГИ СЛУЖБИ ЗА МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ НА ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО НА АЕРОДРОМИ ОТВОРЕНИ ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат инструменталната опрема, делокругот и начинот на работа на метеоролошките станици и други служби за метеоролошка помош на воздухопловството на аеродроми отворени за јавен воздушен сообраќај (во понатамошниот текст: метеоролошки центар).

Член 2

Задача на метеоролошки центар е на аеродроми отворени за јавен воздушен сообраќај (воздухопловни пристаништа), во воздушниот простор на Југо-славија и на меѓународните линии за летање на домашни воздухоплови да собира и обработува метеоролошки информации и со тие информации да го снабдува цивилното воздухопловство.

Член 3

Метеоролошки центар се организира на секое воздухопловно пристаниште, а неговиот обем на работите зависи од фреквентноста на воздушниот сообраќај на воздухопловното пристаниште и од потребата за обединување на метеоролошките информации за определен број воздухопловни пристаништа.

Метеоролошки центар може да биде главен, помошен и дополнителен.

Член 4

Метеоролошки центар мора да биде снабден со инструментална и друга опрема, која обезбедува собирањето и обработката на метеоролошките податоци, како и нивното доставување до корисниците, да се врши на современ начин.

Член 5

Метеоролошка станица во состав на метеоролошки центар е должна, покрај набљудувањата и мерењата за потребите на цивилната воздушна пловидба, на барање од хидрометеоролошкиот завод да врши и други метеоролошки набљудувања и мерења, под услов тие набљудувања и мерења да не го попречуваат извршувањето на програмата за метеоролошка помош на воздухопловството.

Метеоролошка станица мора да се постави и да се одржува така што да обезбедува постојано и непречено собирање метеоролошки податоци.

II. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА РАБОТА НА МЕТЕОРОЛОШКИ ЦЕНТАР

A. Делокруг

1. Главен метеоролошки центар

Член 6

Метеоролошка станица во состав на главен метеоролошки центар врши: редовни набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави на се-

која половина час, специјални набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави според упатството за односното воздухопловно пристаниште и повремени набљудувања и мерења на видливоста долж пистата.

Во поглед издавањето прогнози и информации главен метеоролошки центар:

1) собира и внесува на карти податоци добиени со приземно и височинско набљудување и со три-димензиона анализа ги определува временските настани што влијаат врз операциите на летање, при што податоците добиени со приземно набљудување се вцртуваат на определени карти секои три односно шест часа, а податоците добиени со височинско набљудување — секои 12 часа на карти од 850, 700, 500, 300 и 200 милибарски површини;

2) изработува анализи и прогностички карти за значајното време во определен час, карти од 700, 500, 300 и 200 милибарски површини, за височините на тропопаузата и најсилниот ветар, карти на вертикалниот градиент на брзината на ветрот, како и други помошни и дополнителни карти што служат за подолго и попрецизно давање прогнози;

3) снабдува помошни и дополнителни метеоролошки центри со прогнози за летање (QFA) и со прогнози за воздухопловни пристаништа (QFZ);

4) составува прогнози за воздухопловни пристаништа;

5) составува редовни извештаи за состојбата на времето на своето воздухопловно пристаниште (AERO) и прогноза за тенденцијата на развојот на времето за следниот час или два (TREND);

6) составува извештаи за опасните временски појави (SIGMET), што се вклучуваат во меѓународната размена и им се ставаат на располагање на службите на воздушниот сообраќај;

7) одржува метеоролошко бдење на воздухопловните пристаништа и воздушниот простор во својата област;

8) му приготвува метеоролошки информации на центарот за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба при пребарување по исчезнат воздухоплов;

9) го запознава обласниот центар за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба со метеоролошките елементи и појави што се неопходни за водење воздухоплови;

10) го запознава аеродромскиот центар за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба со метеоролошките информации потребни за односното воздухопловно пристаниште;

11) усно ја запознава посадата на воздухоплов пред полетување со досегашниот и очекуваниот развој на временската ситуација и ѝ предава на посадата писмена метеоролошка документација за летање.

2. Помошен метеоролошки центар

Член 7

Метеоролошка станица во состав на помошен метеоролошки центар врши редовни набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави секој час во текот на работното време, специјални набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави според упатството за односното воздухопловно пристаниште и повремени набљудувања и мерења на видливоста долж пистата.

Во поглед издавањето прогнози и информации, помошен метеоролошки центар:

1) собира и внесува во карти податоци добиени со приземно и височинско набљудување, врши анализа и издава прогнози на метеоролошки елементи и појави што се од значење за воздушната пловидба;

2) изработува анализи и прогностички карти на значајното време во определен час, карти од 700, 500, 300 и 200 милибарски површини, за височините на тропопаузата и најсилниот ветар, карти на вертикалниот градиент на брзината на ветрот, како и други помошни и дополнителни карти што служат за подобро и попрецизно давање прогнози;

3) снабдува дополнителни метеоролошки центри со прогнози за летање (QFA) и со прогнози за воздухопловни пристаништа (QFZ);

4) составува прогнози за воздухопловни пристаништа;

5) составува редовни извештаи за состојбата на времето на своето воздухопловно пристаниште (AERO) и прогноза за тенденцијата на развојот на времето за следниот час или два (TREND);

6) одржува метеоролошко бдење за своето воздухопловно пристаниште;

7) приготвува метеоролошки информации за центарот за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба при пребарување по исчезнат воздухоплов;

8) го запознава аеродромскиот центар за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба со метеоролошките информации од подрачјето на односното воздухопловно пристаниште;

9) усно ја запознава посадата на воздухоплов пред полетување со досегашниот и очекуваниот развој на временската ситуација и ѝ предава на посадата писмена метеоролошка документација за летање.

3. Дополнителен метеоролошки центар

Член 8

Дополнителен метеоролошки центар, кој се состои само од метеоролошка станица:

1) врши редовни а по потреба и специјални набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави, како и повремени набљудувања и мерења на барање на корисникот;

2) ѝ предава на посадата на воздухоплов писмена метеоролошка документација за летање што ја добил од главен односно помошен метеоролошки центар;

3) го запознава воздухопловниот персонал на воздухопловно пристаниште со метеоролошките информации

Б. Начин на работа

Член 9

Метеоролошки центар кој според својата програма на работа е должен да дава прогнози е обврзан, кога ќе утврди дека издадената прогноза не се остварува, да изврши измена на таа прогноза и изменетата прогноза да им ја достави на сите корисници. Со издавањето на изменетата прогноза престанува важењето на првобитно издадената прогноза.

Член 10

Метеоролошки центар е должен на корисниците на метеоролошки информации во воздухопловството да им ги стави на увид сите метеоролошки информации.

Член 11

Метеоролошките податоци и писмената метеоролошка документација за летање, што им се даваат на корисниците на метеоролошките информации во воздухопловството, мораат да се чуваат 30 дена по нивното користење и не смеат да се менуваат.

Член 12

Резултатите од набљудувањата и мерењата на метеоролошки елементи и појави во секој метеоролошки центар се внесуваат во пропишаните евиденции и извештаи (дневник на набљудувањата, месечен извештај и др.).

Член 13

Работно време на главен метеоролошки центар е 24 часа непрекинато.

Работното време на помошен и дополнителен метеоролошки центар е пригодно кон потребите на воздушниот сообраќај на односното воздухопловно пристаниште.

III. ИНСТРУМЕНТАЛНА И ДРУГА ОПРЕМА

Член 14

Метеоролошка станица во состав на главен или помошен метеоролошки центар на воздухопловно пристаниште мора да има минимална метеоролошка опрема, и тоа:

а) за мерење температурата и влажноста на воздухот:

1) далечински психрометар со електрични опорни термометри за точност: за температура на воздухот $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и релативна влажност на воздухот 2% над 0°C , 5% помеѓу 0 и 10°C и 10% под -10°C , односно аспирационен психрометар со живини термометри за точност: за температура на воздухот $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и влажност на воздухот 2% над 0°C , 5% помеѓу 0 и -10°C и 10% под -10°C ;

2) две гарнитури екстремни термометри за точност $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$;

3) биметален термограф, со точност $\pm 1^{\circ}\text{C}$;

4) хигрограф, со точност $\pm 5\%$ над 0°C и $\pm 10\%$ под 0°C ;

5) две метеоролошки засолништа за сместување термометри;

б) за мерење воздушен притисок:

1) станичен живин барометар со редуцирана скала или соодветен анероид-барометар од иста точност (во mmHg или mb) на обемот на мерењето од 600—800 mmHg (800—1070 mb), со точност $\pm 0,1$ mmHg ($\pm 0,1$ mb);

2) анероид-барограф од поголем модел со обемот на регистрацијата 80 mmHg (Ca 110 mb), со точност $\pm 0,7$ mmHg ($\pm 1,0$ mb);

в) за мерење правецот и брзината на ветрот:

1) универзален анемограф за бележење средната брзина на ветрот во обемот од 1—40 m/s, со точност $\pm (0,5 + 0,05)$ m/s во зависност од брзината на ветрот; на моменталната (максимална) брзина, со обемот на мерењето 1—40 m/s, со точност $\pm (0,5 + 0,05)$ m/s во зависност од брзината на ветрот и $\pm (1,0 + 0,07)$ m/s за максимални брзини; на правецот на ветрот со обемот на мерењето од $0-360^{\circ}$, со точност $\pm 10^{\circ}$; или

електричен далечински анемометар за покажување правецот и брзината на ветрот, со точност: за правец $\pm 10^{\circ}$ а за брзина $\pm (0,5 + 0,05)$ m/s во зависност од брзината на ветрот;

2) рачен анемометар за поминат пат, со точност $\pm (0,5 + 0,05)$ m/s во зависност од брзината на ветрот;

г) за мерење височината на основицата на облак:

телеметар од унифициран тип, со обемот на мерењето од 0—400 или од 0—1500 m зависно од експозицијата на воздухопловното пристаниште, со точност $\pm 5\%$ до височина од 400 m и $\pm 7\%$ до височина од 1500 m;

д) за мерење далечината на видливоста:

регистратор на далечината на видливоста со обемот на мерењето од 50 m до 10 km точност 10%;

ф) за мерење количината и интензитетот на врнежи:

1) дождемер од типот Хелман, површина 200 cm²;
2) плувиограф со принуден слив, површина 200 cm².

Член 15.

Метеоролошка станица во состав на дополнителен метеоролошки центар на воздухопловно пристаниште отворено за сезонски јавен воздушен сообраќај мора да има минимална метеоролошка опрема, и тоа:

а) за мерење температурата и влажноста на воздухот:

1) аспирационен психрометар од типот Асман;
2) гарнитура екстремни термометри со точност $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$;

3) хигрометар со коса;

4) метеоролошко засолниште;

б) за мерење воздушниот притисок:

станичен живин барометар или анероид-барометар со точност $\pm 0,1$, со обемот на мерењето од 600—800 mmHg;

в) за мерење правецот и брзината на ветрот:

1) електричен далечински анемометар за покажување правецот и брзината на ветрот, со точност за правец $\pm 10^{\circ}$ а за брзина $\pm (0,5 + 0,05)$ m/s во зависност од брзината на ветрот;

2) рачен анемометар за покажување поминат пат на ветрот;

г) за мерење врнежи:

дождемер од типот Хелман, површина 200 cm².

IV. МЕТЕОРОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 16

Метеоролошка документација за летање која ѝ се предава на посада на воздухоплов содржи: известувања за метеоролошките услови за определени термини долж линијата на летањето или за определени области преку кои минува линијата на летањето, како и за воздухопловно пристаниште на определувањето и за воздухопловно пристаниште на кое би можело да дојде до евентуално слетување.

Член 17

Известувањата за метеоролошките услови за определено време или определени области долж линијата на летањето содржат податоци за:

- 1) општата метеоролошка ситуација;
- 2) положбата и прогнозата за движење на центарот на воздушниот притисок;
- 3) положбата и прогнозата за движење на фронтовите и зоната на конвергенцијата;
- 4) значајното време;
- 5) облачноста (за количината, типот и височината на базата и врвовите);
- 6) височинскиот ветар;
- 7) температурата на воздухот на височина;
- 8) тропопаузата;
- 9) приземниот ветар.

Член 18

Известувањата за метеоролошките услови од воздухопловно пристаниште од кое полетува воздухопловот до првото воздухопловно пристаниште на кое слетува воздухопловот содржат прогнози за воздухопловното пристаниште од кое полетува воздухопловот и за воздухопловното пристаниште на кое слетува воздухопловот, како и за одделни воз-

духопловни пристаништа на кои воздухопловот би можел да слета евентуално, избрани според спогодба помеѓу метеоролошкиот центар и корисникот на метеоролошките известувања.

Член 19

Метеоролошките известувања, наменети за областен центар за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба, содржат:

- 1) извештаи за редовни и специјални набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави од определени воздухопловни пристаништа;
- 2) прогнози и измени на прогнози што се однесуваат на односната област на центарот за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба како и на соседните области за контрола на воздушната пловидба;
- 3) последни вредности на воздушниот притисок;
- 4) предупредување SIGMET;
- 5) Рапположливи специјални извештаи од воздухопот;
- 6) сите други метеоролошки податоци што ги бара областен центар за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба, потребни за водење воздухоплови во односната област.

Член 20

Метеоролошките известувања наменети за аеродромски центар за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба содржат:

- 1) извештаи за редовни и специјални набљудувања и мерења на метеоролошки елементи и појави;
- 2) прогнози и измени на прогнози за односното воздухопловно пристаниште;
- 3) прогнози за полетување и слетување на воздухоплови на односното воздухопловно пристаниште;
- 4) предупредување SIGMET;
- 5) последни вредности на воздушниот притисок.

Член 21

Метеоролошките известувања наменети за служба за водење воздухоплови и контрола на воздушната пловидба при пребарување по исчезнат воздухоплов содржат временски услови што постоеле на последната позната положба на исчезнатиот воздухоплов со податоци за:

- 1) појавите опасни за летањето (замрзнување, турбуленција итн.);
- 2) опис на облачните системи;
- 3) приземната видливост и за причините за намалувањето на видливоста ако ги имало;
- 4) ветрот (приземен и височински);
- 5) врнежите;
- 6) состојбата на морето (правец, височина и брзина на брановите);
- 7) состојбата на почвата (снежната покривка и др.);
- 8) прогнозите за летањето и за сите измени на тие прогнози дадени на исчезнат воздухоплов;
- 9) сегашното и прогнозираното време во областа на пребарувањето по исчезнат воздухоплов и за прогнозата на метеоролошките услови на линијата на летањето во одење и враќање од базата од која се управува со пребарувањето до местото на пребарувањето.

Член 22

Метеоролошките центри се должни копиите на метеоролошките документации што им ги доставуваат на корисниците да ги чуваат најмалку 90 дена од денот на нивното доставување.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2879/7-65

20 октомври 1967 година
Белград

Директор
на Сојузниот хидрометеоролошки завод,
Милисав Перовиќ, с. р.

590.

Врз основа на членот 116 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67) и членот 17 од Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66), по претходно прибавено мислење од Сојузниот совет за труд, Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи и Сојузниот завод за социјално осигуравање склучуваат

СПОГОДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА УЧЕСТВУВА ВО ПОКРИВАЊЕТО ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа спогодба се регулира начинот на пресметување височината на средствата со кои федерацијата учествува во обезбедувањето средства за фондовите на инвалидското и пензиското осигурување во смисла на членот 116 став 2 точка 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Член 2

Како основ за утврдување на обврската на федерацијата и за пресметување на височината на средствата потребни за извршување на обврската во смисла на членот 116 став 2 точка 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, се смета:

- 1) времето поминато во Народноослободителната борба односно во активна и организирана работа во Народноослободителната борба, засметано во пензиски стаж во двојно траење (член 69 од Основниот закон за пензиското осигурување — ОЗПО);
- 2) намалувањето на старосната граница за здобивање со правото на старосна пензија на борците на НОВ пред 9 септември 1943 година (член 70 на ОЗПО), заради подолго време на користење на пензијата;
- 3) пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ во височина од 100% од просекот на личниот доход утврден според членот 72 став 1 на ОЗПО и членот 70 став 1 од Основниот закон за инвалидското осигурување — ОЗМО;
- 4) зголемувањето на пензискиот процент на борците на НОВ што стапиле во Народноослободителната војна пред 9 септември 1943 година (член 72 став 2 на ОЗПО) и зголемувањето на пензијата на борците од НОВ зависно од стапувањето во Народноослободителната војна (член 72 ст. 3 и член 73 став 2 на ОЗПО);
- 5) инвалидската пензија на борците на НОВ што како инвалиди на трудот од I, II или III категорија на инвалидност се здобиле со право на пензија пресметана со поголемен пензиски процент односно на зголемена пензија зависно од стапувањето во Народноослободителната војна (член 70 став 2 и член 71 на ОЗМО);
- 6) инвалидската пензија на борците на НОВ здобиена според одредбите на членот 54 точка 6 на ОЗМО, односно пензија на инвалид на трудот од II и III категорија — на борците од НОВ кои на-

место правото на професионална рехабилитација односно правото на запослување што би им припаѓало според годините на животот оствариле право на инвалидска пензија;

7) семејната пензија определена од инвалидска односно старосна пензија пресметана на борците на НОВ под поповолни услови (точ. 1 до 6 на овој член), вклучувајќи ја и семејната пензија на членовите на семејството на лицата загинали, умрени или исчезнати во Народноослободителната војна, остварена според членот 243 на ОЗЗПО;

8) старосната пензија односно семејната пензија што Сојузниот извршен совет по исклучок им ја признал на учесниците на НОВ односно на членовите на семејствата, кои не ги исполнуваат законските услови за здобивање со право на пензија (чл. 80 и 132 од Законот за пензиското осигурување од 1957 година);

9) старосната пензија што Сојузниот извршен совет по исклучок им ја признал на лицата што имаат особени заслуги на полето на револуционерна, политичка, научна, културна или општествена дејност и кои не ги исполнуваат законските услови за здобивање со правото на пензија (член 36 на ОЗЗПО), односно семејната пензија на членовите на семејството на тие лица (член 96 на ОЗЗПО);

10) старосната пензија што Сојузниот извршен совет им ја определил во поголем износ на лицата што имаат особени заслуги на полето на револуционерна, политичка, научна, културна или општествена дејност и кои ги исполнуваат законските услови за здобивање со правото на пензија (член 36 на ОЗЗПО), односно семејната пензија на членовите на семејството на тие лица (член 96 на ОЗЗПО);

11) пензијата што се остварува врз основа на меѓународен договор со кој заемните побарувања и обврски според основот на социјалното осигурување се ликвидирани со пребивање односно со плаќање салда според извршеното пребивање помеѓу земјите договорници.

Член 3

Височината на средствата со кои федерацијата учествува во покривањето обврските на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување според основите од членот 2 на оваа спогодба, се утврдува на следниот начин:

1) за основите од членот 2 точ. 1, 3, 4, 10 и 11 на оваа спогодба, како и за основот од точката 2 на тој член кога ќе се наврши старосната граница (за мажи 60 години а за жени 55 години) — ќе се пресмета разликата помеѓу признаената пензија и пензијата пресметана според чл. 30 до 34 на ОЗЗПО, со сметање во години на стаж времето поминато во Народноослободителната војна во еднократно траење;

2) за основот од членот 2 точка 2 на оваа спогодба — до исполнувањето на старосната граница, како и за основите од точ. 8 и 9 на тој член — целиот износ на признаената пензија;

3) за основот од членот 2 точка 5 на оваа спогодба — се пресметува разликата помеѓу пензијата пресметана според чл. 70 до 72 на ОЗЗПО и пензијата пресметана според членот 69 на ОЗЗПО, со сметање во годините на стаж времето поминато во Народноослободителната војна во еднократно траење;

4) за основ од членот 2 точка 6 на оваа спогодба, се пресметува разликата помеѓу инвалидската пензија признаена според членот 54 точка 6 а пресметана според чл. 70 до 72 на ОЗЗПО и привремената инвалидска пензија пресметана според чл. 69 и 75 на ОЗЗПО, со сметање во годините на стаж времето поминато во Народноослободителната војна во еднократно траење;

5) за основ од членот 2 точка 7 на оваа спогодба — се пресметува разликата помеѓу фактично определена семејна пензија под поповолни услови (член 2) и семејната пензија што би припаѓала според општите прописи.

Член 4

Како обврска на федерацијата се смета и сразмерниот дел на другите обврски на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување што се предвидени како расходи во смисла на членот 118 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, а во врска со пензиите за кои се утврдува обврска на федерацијата според чл. 2 и 3 на оваа спогодба.

Како основ за утврдување на обврската на федерацијата во смисла на овој член се сметаат расходите за:

1) придонесите за здравствена заштита на пензионерите;

2) придонесите за додатокот на деца на пензионерите;

3) премиите на реосигурувањето;

4) закрепнувањето на пензионерите;

5) станбената изградба;

6) надоместите на заводите за социјално осигурување за вршење работи на спроведувањето на инвалидското и пензиското осигурување — според основите од членот 2 точ. 2, 8, 9 и 11 на оваа спогодба, како и расходите во врска со спроведувањето на инвалидското и пензиското осигурување (камати и провизии по кредитите, отплата на вишокот на расходите и сл.) — според основите од членот 2 точ. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 на оваа спогодба;

7) устројувањето картотека и за водењето евиденција за обврските на федерацијата во смисла на оваа спогодба.

Член 5

Височината на обврската на федерацијата од членот 4 точ. 1 до 6 на оваа спогодба се пресметува така што пресметаната вкупна височина на обврската на федерацијата за една година според основот на чл. 2 и 3 на оваа спогодба се дели со износот исплатен за пензија на сите корисници на пензија во една година. Стопата добиена на тој начин, применета на вкупните расходи на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување наведени во чл. 4 точ. 1 до 6 на оваа спогодба, го прави сразмерниот дел на годишната обврска на федерацијата според чл. 4 точ. 1 до 6 на оваа спогодба.

Трошоците за устројување картотека и за водењето евиденција (член 4 став 2 точка 7) во полн износ се обврска на федерацијата, а ќе се книжат на контото 6199/1 — Расходи во врска со водењето евиденција и пресметувањето на обврските според основот на членот 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Начинот и мерилата за утврдување на трошоците од ставот 2 на овој член со посебен акт ќе ги утврдат Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи и Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 6

Височината на средствата со кои федерацијата ги врши своите обврски според основите од чл. 2 до 5 на оваа спогодба се утврдува за секоја година по истекот на годината, врз основа на евиденцијата што ја утврдува Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 7

До утврдувањето на конечниот износ на средствата со кои во една година учествува во покривањето на обврските на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување, федерацијата ќе им исплатува на фондовите средства за покривање на обврските, во смисла на членот 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, во вид на месечни аконтации.

Износот на аконтацијата за секоја година го утврдуваат Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи и Сојузниот завод за социјално осигурување со посебна писмена спогодба, а врз основа на конечниот износ од минатата година, наголемен за зголемувањето на расходите на гранката на инва-

лидското и пензиското осигурување предвидено во финансискиот план на Сојузниот завод за социјално осигурување, усвоен за годината за која се склучува спогодбата.

Една дванаесеттина од годишната аконтација а сочинува месечната аконтација, а им се исплатува на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување за секој месец однапред, и тоа најдоцна до 20-иот ден во месецот за наредниот месец.

Исплатата на аконтацијата и конечниот износ според претметката на крајот на секоја година ќе се врши непосредно преку банката надлежна за извршување на буџетот, а на жиро-сметката на соодветниот фонд на инвалидското и пензиското осигурување на републичкиот завод за социјално осигурување.

Член 8

Евиденцијата за обврските на Федерацијата и за утврдувањето на височината на тие обврски се води на начинот што го утврдува Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 9

Прашањата што не се регулирани со оваа спогодба, а можат да се појават со нејзината примена, спогодбено ќе ги решаваат Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи и Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 10

За споровите што ќе настанат со применувањето на оваа спогодба е надлежен Окружниот суд во Белград.

Член 11

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01—1407

16 октомври 1967 година
Белград

| | |
|---|---|
| Директор на Сојузниот завод за социјално осигурување, Бранко Вукајловиќ, с. р. | Секретар за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет, Вуксан Љумовиќ, с. р. |
|---|---|

591.

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 69 — МУРСКА СОБОТА

1. Во Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 69 — Мурска Собота, со седиште во Мурска Собота, се именуваат:

1) за претседател Норич Оскар, претседател на Општинскиот суд во Мурска Собота, а за заменик Матуш Вендел, судија на Окружниот суд во Мурска Собота;

2) за секретар Винчец Мартин, секретар на Собранието на општина Мурска Собота, а за заменик Певец Александер, референт во Собранието на општина Мурска Собота;

3) за член Крпич Александер, работник на Работничкиот универзитет во Мурска Собота, а за заменик Ержен Милош, началник во Собранието на општина Мурска Собота.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение во Решението за именување членови на општинските изборни комисији („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63, 21/63, 6/65, 9/65, 56/65, 23/67 и 28/67) во точката 1 во одредбата под 69, алинеите 1, 2 и 3 престануваат да важат.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 344

25 октомври 1967 година
Белград

Сојузна изборна комисија

| | |
|---|---|
| Секретар, Бошко Кецман, с. р. | Претседател, Тихомир Јаниќ, с. р. |
|---|---|

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Техничките прописи за градба на надземни електроенергетски водови, кои се составен дел од Правилникот за техничките мерки за изградба на надземни електроенергетски водови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/67), а кој е објавен во Доползокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/67, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ

Во таблицата 4, на страна 8, во колоната: „Максимални потонски напон кV“, во вториот ред, наместо бројот: „2,7“ треба да стои бројот: „7,2“.

Во точката 6.322 во последниот ред по зборот: „једног“ треба да се додадат зборовите: „снопа односно едног“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 2 ноември 1967 година.

СОДРЖИНА:

| | Страна |
|--|--------|
| 587. Правилник за минималните технички услови за изградба на станови — — — — — | 1057 |
| 588. Правилник за сместување и држење масло за горење — — — — — | 1059 |
| 589. Правилник за работата и инструменталната опрема на метеоролошките станици и други служби за метеоролошка помош на воздухопловството на аеродроми отворени за јавен воздушен сообраќај — — | 1073 |
| 590. Спогодба за начинот на пресметување височината на средствата со кои Федерацијата учествува во покривањето на обврските на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување — — — — — | 1066 |
| 591. Решение за именување членови на Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 69 — Мурска Собота — — — — — | 1068 |
| Исправка на Техничките прописи за градба на надземни електроенергетски водови — | 1068 |